



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Sl. List Socialist. Repub.
Macedonia

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 101-13-602-31

Среда, 4 август 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXI

Цена на овој број е 150.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 1.500.— дин. а за странство 1.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: факс 228 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661. Служба за претплата 51-732 и Преплата служба 51-671

651.

Врз основа на членот 64 став 1 точ. 1 и 2 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ

Член 1

Во Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) во членот 7 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сојузниот завод за цени може да ги пропише мерилата за формирање на цените на електрична енергија по кои стопанските организации од ставот 1 на овој член ќе им испорачуваат електрична енергија на домаќинствата.“

Член 2

Во членот 10 по ставот 1 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Сојузниот завод за цени може да го пропише највисокото ниво до кое според одредбите од ставот 1 на овој член можат да се формираат малопродажните цени на свежо месо.

По исклучок, Сојузниот завод за цени може на одделни работни организации да им одобри малопродажните цени на свежо месо да ги формираат над нивото од ставот 2 на овој член, ако го бараат тоа посебните услови за снабдување и поголемите трошоци на прометот.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5.

Члан 3

Во членот 15 по ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Сојузниот завод за цени може да ги пропише мерилата за формирање на цените на комуналните услуги.

Цените на услугите на градскиот сообраќај што важеле на 26 јули 1965 година можат да се зголемат најмногу за 25%.

По исклучок Сојузниот завод за цени може на одделни стопански организации да им одобри цените на услугите на градскиот сообраќај да се зголемат за повеќе од 25%, ако го бараат тоа посебните услови и поголемите трошоци за вршење на дејноста сообраќај.“

Досегашниот став 2 станува став 5.

Член 4

По членот 16 се додава нов член 16а, кој гласи: „Станарините за становите за кои станарината е утврдена на 1 јануари 1960 година можат да се зголемат најмногу за 110%.“

Член 5

Работните организации се должни, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на прописите на Сојузниот завод за цени за определување на највисокото ниво до кое можат да се формираат малопродажните цени на свежо месо, да ги усогласат своите малопродажни цени на свежо месо со нивото определено со тие прописи.

Член 6

Работните организации се должни, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на прописите на Сојузниот завод за цени за определување на мерилата за формирање на цените на комуналните услуги, да ги усогласат цените на комуналните услуги со мерилата определени со тој пропис.

Член 7

Стопанските организации се должни цените на услугите на градскиот сообраќај да ги усогласат со одредбата од членот 15 став 3 на оваа уредба до 10 август 1965 година.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 127

3 август 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

652.

Врз основа на членот 41 став 1 точка 1 од Основниот закон за заштита од јонизирачки зрачења („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за здравство и социјална политика пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА РЕНТГЕН-АПАРАТИТЕ И ЗА ЗАШТИТА ОД РЕНТГЕНСКИ ЗРАЦИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради заштита од штетното дејство на рентгенските зраци, со овој правилник се пропишуваат условите за користење на рентген-апаратите и мерките за заштита од рентгенски зраци.

Член 2

Рентген-апарати можат да се користат во медицината и ветеринарството за прегледи и лекувања, за научно-иследувачки работи, како и за потребите на индустријата и други стопански гранки.

Член 3

Рентген-апаратите што се користат за целите од членот 2 на овој правилник мораат да ги исполнуваат определените услови во поглед на заштитата од рентгенски зраци и високиот напон на електрична струја.

Условите за заштита од рентгенски зраци и висок напон на електрична струја, пропишани со овој правилник, се однесуваат на рентген-апаратите чиј напон на електрична струја во рентгенската цевка не преминува 300 кV.

Член 4

Забрането е да се користат рентген-апарати во рекламни цели.

Рентген-апарати со слободно пристапен висок напон на електрична струја во рентгенската цевка, не смеат да се користат за лекување ниту смеат да се пуштаат во промет.

Член 5

Подвижни рентген-апарати и рентген-апарати вградени во превозни средства (автомобил, железнички вагон и сл.) не смеат да имаат слободно пристапен висок напон на електрична струја.

Член 6

За продадените и испорачаните рентген-апарати, за рентген-апаратите со кои се работи, за лицата што работат со рентген-апарати, како и за лицата што се прегледуваат и лекуваат со рентген-апарати се водат евиденции.

2. ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ РЕНТГЕН-АПАРАТИ**Член 7**

Барањето за одобрување користењето на рентген-апарати, покрај податоците што се однесуваат на корисникот на рентген-апаратот, мора да содржи и: назив на работната организација што го произвела рентген-апаратот; производствен број на рентген-апаратот; вид на работите за кои е конструиран рентген-апаратот; максимален напон и интензитет со кои може да работи рентген-апаратот; обезбедување од висок напон (потполно или делумно заштитен односно слободно пристапен), број на рентгенските цевки со кои може да работи рентген-апаратот, дали рентген-апаратот работи со вентилни цевки и колкав е нивниот број или работи без нив, дали рентген-апаратот има селејски исправувач, како и од кои делови се состои рентген-апаратот.

За делови на рентген-апарат се подразбираат: командна маса, трансформатор, статив, маса што служи при лекување и рентгенска цевка.

Корисникот на рентген-апарат е должен кон барањето за одобрување користењето на рентген-апаратот да поднесе и потврда дека ги исполнува условите за добивање на такво одобрение, издадено од овластената установа за вршење работи на заштита од јонизирачки зрачења.

Член 8

За секоја измена на рентген-апарат и за секое преместување на стационарни рентген-апарати за кои веќе е добиено одобрение за користење, корис-

никот на рентген-апаратот мора претходно да бара согласност од органот што дал одобрение за негово користење.

3. ЕВИДЕНЦИИ**Член 9**

Евиденцијата за продадените и испорачаните рентген-апарати и евиденцијата за рентген-апаратите за чие користење е дадено одобрение ги водат органите на управата надлежни за работите на санитарната инспекција.

Евиденцијата за лекарските прегледи на лицата што работат со рентген-апарати ја водат определените здравствени установи што вршат здравствена контрола на лицата што работат со извори на јонизирачки зрачења.

Евиденцијата за користењето на рентген-апарати, евиденцијата за дозите на зраците што ги дава рентгенска цевка под определените услови на користење рентген-апарати, како и евиденцијата за извршените прегледи на исправноста на рентген-апарати, мерни инструменти и заштитни средства, ги водат корисниците на рентген-апарати.

Член 10

Работните организации што се занимаваат со промет на рентген-апарати се должни за секоја испорака на рентген-апарати да го известат надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција, и тоа во рок од 15 дена од денот на испораката на рентген-апаратот.

Корисниците на рентген-апарати што ќе му продадат или отстапат на друг користење рентген-апарат се должни за тоа да го известат оној орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција што ја водел евиденцијата за рентген апаратот во смисла на членот 9 став 1 од овој правилник, како и оној орган на управата за работите на санитарната инспекција што е надлежен за натамошно водење евиденција за тој рентген-апарат.

Член 11

Ако корисник на рентген-апарат расходува или отуѓи рентген-апарат е должен затоа да го известат органот на управата за работите на санитарната инспекција што издал одобрение за користење на тој рентген-апарат и да му го врати одобрението што го дал тој за неговото користење.

Член 12

Здравствените установи што користат рентген-апарати за прегледи и лекување се должни да водат евиденција за просветлувањето (скопија), евиденција за снимањето (графија) и евиденција за лекувањето (терапија).

При просветлување во евиденцијата се внесуваат: име и презиме, пол и година на животот на лицето што е просветлувано, дел на телото што е просветлуван, како и дијагнозата означена во лекарскиот упат и дијагнозата констатирана при просветлувањето.

При снимање во евиденцијата се внесуваат: име и презиме, пол и година на животот на лицето што е снимано, дел на телото што е снимен и положба на телото при снимањето, број и големина на употребените филмови за секоја положба на дел од телото, елементи на снимањето, како и дијагнозата означена во лекарскиот упат и дијагнозата констатирана при снимањето.

При лекување во евиденцијата се внесуваат: име и презиме, пол и година на животот на лицето што се лекува, дневна доза и вкупно примена доза, технички услови на зрачењето, како и дијагнозата означена во лекарскиот упат.

Член 13

Здравствените установи што користат рентген-апарати за лекување се должни во евиденцијата, покрај податоците од членот 12 став 4 од овој правилник, да ги внесуваат и податоците добиени со проверување на дозите на зраците што ги дава рентгенската цевка под определени услови. Тие проверувања се вршат најмалку еднаш месечно.

Ако здравствените установи по извршеното снимање не издаваат филмови со должни да ги чуваат филмовите во својата картотека најмалку 10 години.

Лекарите што вршат преглед или лекување со рентген-апарати се должни во здравствената книшка на здравствено осигурено лице да го забележат видот на извршениот преглед или лекување и датумот на прегледот односно времето за кое траело лекувањето.

Член 14

Ветеринарните установи што користат рентген-апарати, како и другите корисници на рентген-апарати, се должни да водат евиденција за начинот и условите за користење на рентген-апаратите, како и евиденција за дозите на зраци што ги дава рентгенската цевка под определените услови за користење.

4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ОД ВИСОК НАПОН И ОД РЕНТГЕНСКИ ЗРАЦИ**Член 15**

Сите делови на рентген-апарати мораат да бидат вземјени.

Вземјувањето треба повремено да се контролира.

Подот на просторијата во која е сместен стационарен рентген-апарат или делови на рентген-апарат, мора да биде од изолационен материјал (дрво, гума и сл.).

Член 16

Во доводните водови на електрична мрежа мораат да се вградат осигурувачи што му одговараат на оптоварувањето на рентген-апаратот.

Член 17

Прекинувачот на мрежната електрична струја што го напојува рентген-апаратот мора да му биде лесно пристапен на ракувачот на рентген-апаратот.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на подвижните и забарските рентген-апарати што се приклучуваат преку натакачи со заштитно вземјување.

Сместување на рентген-апарати**Член 18**

Рентген-апаратите се сместуваат во просториите што ги исполнуваат условите определени со овој правилник.

Во една просторија може, по правило, да биде сместен само еден рентген-апарат чиј напон на електричната струја во рентгенската цевка не преминува 150 kV.

По исклучок, во една просторија можат да се сместат два или повеќе рентген-апарати под услов електричната струја во рентгенската цевка на секој од тие апарати да не преминува 150 kV. Во таков случај со погодно електрично врзување мора да се исклучи можноста за едновремена употреба повеќе од еден рентген-апарат.

Член 19

Рентген-апаратите кај кои напонот на електричната струја во рентгенската цевка преминува

150 kV а на кои сите делови се заштитени од висок напон, мораат да бидат сместени најмалку во две простории. Во една просторија се сместува командната маса на рентген-апаратот, а во другата просторија — другите делови на рентген-апаратот.

Рентген-апаратите чии само одделни делови се заштитени од висок напон на електрична струја, мораат да бидат сместени во три простории. Во една просторија се сместува командната маса, во друга просторија — трансформаторот, а во трета просторија рентгенската цевка.

Член 20

Ако рентген-апарат што се употребува за лекување има две рентгенски цевки со кои може едновременно да се работи, секоја од тие цевки мора да биде сместена во посебна просторија. Ако рентгенските цевки не можат да работат едновременно, можат да се сместат и во една просторија.

Член 21

Просторијата во која е сместен стационарен рентген-апарат или само дел од таков рентген-апарат со рентгенска цевка, мора да има височина и широчина најмалку по три метра, а вкупна површина најмалку шеснаесет метра.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на забарските рентген-апарати и на рентген-апаратите чиј напон на електрична струја во рентгенската цевка не преминува 60 kV.

Член 22

Сидовите и вратата на просторијата во која е сместен рентген-апарат, односно дел од рентген-апарат со рентгенски цевки, не смеат на своите надворешни површини да пропуштат годишно доза на рентгенски зраци поголеми од 5 mR/час односно 50 милирентгени интегрална доза.

Прозорците помеѓу просторијата во која се наоѓа командната маса и просторијата во која се наоѓа рентгенската цевка, мораат да имаат стакло кое не пропушта годишно доза на рентгенски зраци поголема од 5 mR/час односно 50 милирентгени интегрална доза.

Подот односно таваницата на просторијата во која е сместен рентген-апарат или дел од рентген-апарат со рентгенска цевка, не смее на своите надворешни површини да пропушта годишно доза на рентгенски зраци поголеми од 5 mR/час односно 50 милирентгени интегрална доза, ако под или над неа се наоѓаат други простории што се користат за која и да е цел.

Член 23

Просторијата во која е сместен рентген-апарат или дел од рентген-апарат со рентгенска цевка, мора да има уред за проветрување со најмалку четири измени на воздухот во текот на еден час или комплетен уред за проветрување и климатизација.

Член 24

Дел од рентген-апарат со рентгенска цевка, без оглед на видот на рентген-апаратот и на височината на напонот на електричната струја во рентгенската цевка, мора да се постави така што жижката на рентгенската цевка во правецот на централниот зрак да биде оддалечена од сидот на просторијата најмалку два метра, а другите страни на цевката најмалку по еден метар, и тоа при сите можни положби што ги зафаќа цевката при користењето на рентген-апаратот.

Заштита на лицата што работат со рентген-апарати**Член 25**

Рентгенска цевка со сопствена заштита (кукиште) може да се употребува само ако им одговара таа заштита на условите предвидени во овој член.

Кукиште во кое е сместена рентгенската цевка смее да има отвор само за минување на корисниот сноп зраци. Кукиштето мора да биде изработено така што, кога апаратот работи под свое максимално оптоварување, под условите на рентгенското просветлување при затворен отвор за минување на корисниот сноп зраци да не смее да пропушта на отстојание поголемо од еден метар во кој и да е правец доза на рентгенски зраци поголема од 100 $\text{mr}/\text{час}$ за напон на 150 kV, односно поголема од 12/час за напон над 180 kV.

Член 26

Рентгенските зраци што се употребуваат во медицината мораат да бидат филтрирани. Филтрите мораат да бидат вградени на отворот од кукиштето за минување на корисниот сноп зраци, со обележен хемиски знак и со обележена дебелина на материјалот од кој се произведени.

При вршење прегледи рентгенските зраци мораат да се филтрираат со филтер од алуминиум од најмалку 1 mm дебелина за напон на електрична струја до 60 kV, најмалку 2 mm за напон на електрична струја од 60 до 100 kV и 3 до 4 mm дебелина за напон на електрична струја од 100 до 125 kV, а со филтер од бакар од најмалку 0,3 mm дебелина за напон на електрична струја над 125 kV.

Рентгенските зраци што се употребуваат за просветлување при хируршки и ортопедски зафати, мораат да бидат филтрирани со филтер од најмалку 3 mm дебелина.

Во дебелината на филтерот се засметува и силата на филтрирањето на стаклото на рентгенската цевка, пресметана во вредноста на дебелината на алуминиум или бакар.

Член 27

На рентген-апаратите што се употребуваат за лекување, филтрите мораат да бидат видно обележени така што хемискиот знак и дебелината на материјалот од кој се произведени да се гледаат од местото што се наоѓа до командната маса.

Член 28

Стативот на рентген-апаратот што се употребува за преглед мора да има екран, скутник под екранот и параван за лекарот.

Екранот мора да биде од оловно стакло и да има големина најмалку 35,6 × 35,6 cm. Помеѓу екранот и неговата рамка не смее да постои можност за минување рентгенски зраци.

Стаклото на екранот кај рентген-апарати кај кои напонот на електрична струја во рентгенската цевка при просветлување не преминува 75 kV мора да има заштитна сила на олово од најмалку 1,8 mm дебелина, а над 75 до 100 kV — 2 mm оловен еквивалент. За напони поголеми од 100 kV заштитната сила на ова стакло треба да се зголеми за секој киловат со најмалку 0,01 mm дебелина на олово.

На уредот за нишането снимање не треба да се зголемува еквивалентот на оловото на екранот, ако напонот на електрична струја при снимањето не преминува 135 kV.

Скутникот под екранот мора да биде составен од најмалку три надолжни дела и нивните внатрешни рабови мораат да се преклопуваат најмалку по 1 cm. Скутникот мора да биде од иста ширина како и екранот и со должина од најмалку 40 cm.

При просветлување скутникот мора да има заштитна сила на олово од најмалку 0,2 mm дебелина за напон на електрична струја во рентгенската цевка до 75 kV а најмалку 0,5 mm дебелина — за напон на електрична струја во рентгенската цевка од 75 до 100 kV.

При просветлување од стативот мора да се постави параван за лекарот што мора да има заштитна сила на олово од најмалку 0,7 mm дебелина.

Член 29

Кукиштето со рентгенската цевка вградено во стативот мора да обезбеди најмалку 35 cm отстојание на жижата на рентгенската цевка од лицето врз кое се врши просветлување.

Тубусот на рентген-апарат за снимање заби со 10 и повеќе милиампери и 60 и повеќе kV, мора да обезбеди најмалку 17 cm отстојание жижа — кожата.

Прстенот на цевки од рентген-апарат за снимање заби со 50 kV и 7 милиампери смее да овозможи озрачено поле на кожата најмногу до 6 cm во пречник.

Член 30

Ако командната маса се наоѓа во просторијата во која е сместена рентгенската цевка, мора да биде заштитена со параван или со кабина. Параванот мора да има височина најмалку 190 cm, а од подот може да биде оддалечен најмногу до 30 cm. Широчината на параванот мора да биде најмалку 135 cm. Параванот односно кабината не смее да пропушта на страната кон командната маса доза на рентгенски зраци поголеми од 5 $\text{mr}/\text{час}$.

Член 31

Рентген-апаратот за флуорографски снимања мора да има кабина за лицата што се снимаат.

Кабината мора да биде опремена со уред за автоматски прекин на електричната струја кој оневозможува вклучување на рентген-апаратот ако не е затворена вратата до кабината.

Сидовите на кабината не смеат да пропуштаат дози на рентгенски зраци поголеми од 5 $\text{mr}/\text{час}$ до работното место на рентген-техничарот.

Член 32

Рентген-апаратот за просветлување материјали во индустријата мора да биде сместен во две простории. Во една просторија се сместува рентгенската цевка и масата за испитување на материјал со уред за автоматско поместување на материјалот што се просветлува, а во другата просторија — командната маса, оловното стакло или оптичкиот систем за посматрање на екранот.

Сидовите на просториите не смеат да пропуштаат на своите надворешни површини доза на рентгенски зраци поголеми од 2 $\text{mr}/\text{час}$.

Член 33

Стационарен рентген-апарат што се употребува за лекување или испитување материјали мора да има уред за автоматски прекин на електричната струја при секое отворање на вратата од просторијата во која се наоѓаат рентгенските цевки.

За време на употребата на подвижни рентген-апарати во индустријата мора со погодни гранични знаци да се обележи опасната зона на рентгенските зраци.

Член 34

Рентген-апарат што се употребува за кристалографија мора да има автоматска завеса која оневозможува работа на рентген-апарат без соодветни тубуси.

Член 35

Лицата што работат со рентген-апарати мораат да бидат снабдени со исправни заштитни средства (скутник и нараквици).

Заштитниот скутник мора да го покрива лицето што го носи од клучните коски до половината на потколеницата, да ги опфаќа боковите на колковите и да има заштитна сила на олово од најмалку 0,2 mm дебелина.

Заштитните нараквици мораат да имаат посебен простор за секој прст и да допираат неколку сантиметри под лактовите, како и да имаат заштитна сила на олово од најмалку 0,2 mm дебелина.

Член 36

При вршење пиелографија или хистеросалпинографија мораат да се употребуваат длабински завеси или тубуси што допираат до кожата на лицето што се снима, доколку не се вршат тоа под контрола на просветлување со нипането снимање.

При брзо сериско снимање со апарати за автоматски транспорт на филмови, контракстните средства мораат да се упиричуваат само со уреди за автоматско упиричување.

Член 37

При просветлување на желудникот или цревата лекарот мора да има направа за палпирање (дистинктор) или тубус за компресија. Палпирање не смее да се врши со незаштитена рака.

При просветлување или снимање деца, стари или изнеможени лица се употребуваат, по правило, специјални помагала за придржување на тие лица, кои овозможуваат правилен преглед а исклучуваат можност да се изложи медицинскиот персонал на рентгенско зрачење.

Член 38

Здравствените установи што употребуваат рентген-апарати за лекување мораат, покрај пропишаните заштитни средства и мерните инструменти, да обезбедат и апарат за мерење на воздушните дози на рентгенските зраци (дозиметар).

Член 39

Работните организации што користат рентген-апарати се должни да обезбедат повремен преглед на рентген-апаратите, заштита од електрична струја од висок напон и рентгенски зраци, како и преглед на мерните инструменти и заштитните средства.

Преглед на рентген-апаратите што се употребуваат за лекување мора да се врши најмалку еднаш годишно. Преглед на рентген-апаратите со кои се врши просветлување, снимање односно преглед на материјали мора да се врши најмалку еднаш во две години.

Преглед на исправноста на мерните инструменти и заштитните средства мора да се врши најмалку еднаш годишно.

Член 40

Работната организација што ќе запосли лице за работа со рентген-апарат е должна таквото лице, заради контрола на неговата здравствена состојба, веднаш да ѝ го пријави на определената здравствена установа на која е должна да ѝ достави и опис на неговото работно место. Работната организација е должна да го одјави секое лице што ќе престане да работи со рентген-апарат.

Член 41

Работната организација во која е запослено лице што работи со рентген-апарат е должна таквото лице, на барање од лекар и во временско траење што ќе го определи лекарот на определена здравствена установа, да го премести на работно место што не е изложено на дејството на рентгенски зраци.

Член 42

Определената здравствена установа (член 40) е должна писмено да ја извести работната организација за денот на прегледот на лицето што работи со рентген-апарат, како и по извршениот преглед писмено да ја извести за здравствената состојба на прегледаното лице.

Член 43

Работната организација што користи рентген-апарати е должна да определи лице што ќе биде одговорно за заштита од рентгенски зраци на сите лица што работат во неа на работните места изложени на рентгенско зрачење.

Лицето одговорно во смисла на ставот 1 од овој член е должно:

- 1) да се грижи за набавката и употребата на заштитните средства пропишани со овој правилник;
- 2) да се грижи за носењето на мерните инструменти и да ги чита дозите од дозиметрот за директно читување;
- 3) да врши замена на филмовите со филм-дозиметри и употребуваните филмови да ѝ ги доставува на определената здравствена установа од членот 40 на овој правилник;
- 4) да води евиденција за контролните лекарски прегледи и за дозите што ги примиле лицата што се изложени на работните места со рентгенски зраци, како и да води евиденција за тие лица за сите прегледи или лекувања со рентген-апарати;
- 5) да го извести раководителот на работната организација и надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција кога лица што работат со рентген-апарати ќе примат дозволена годишна доза, односно кога лица што само повремено работат со рентген-апарати ќе примаат 1/10 дозволена годишна доза;
- 6) да му обрне внимание на секое лице што ќе стапи на работа со рентген-апарат на обврската за придржување кон пропишаните мерки за заштита при работата и кон мерки на здравствената заштита.

Член 44

Лице што постојано работи со рентген-апарат не смее да биде потполно или делумно изложено на примарен сноп рентгенски зраци, не смее да придржува лице над кое се врши просветлување, снимање или лекување и не смее да придржува касети со филмови или други предмети при снимањето.

Заштита на лицата што се прегледуваат или лекуваат со рентген-апарати

Член 45

Прегледот или лекувањето со рентген-апарати мора да се врши на начинот и под условите кои оневозможуваат да биде лицето што се прегледува или лекува непотребно изложено на примарен сноп рентгенски зраци или на секундарно зрачење.

Член 46

Лицата што се прегледуваат или лекуваат со рентген-апарати, мораат да бидат заштитени со заштитни средства (скутник, престилка, суспензориум и др.), доколку употребата на таквите средства не го попречува правилното вршење на преглед или лекување. Тие средства мораат да имаат заштитна сила на олово од најмалку 0,5 mm дебелина.

При спроведувањето на заштитните мерки мора да се обрне особено внимание на заштитата на јазичникот, семникот и на крвотворните органи.

Прописаните заштитни мерки строго се спроведуваат кај лица помлади од 40 години.

Член 47

Рентгенски преглед на деца, младина и бремени жени се врши само врз основа на неопходни, медицински индикации и, по правило, со снимање.

Член 48

Систематски рентгенски прегледи се вршат само со флуорограф.

За вршење систематски рентгенски прегледи е потребна согласност од надлежниот здравствен центар.

Член 49

Одредбите од овој правилник што се однесуваат на прегледите и лекувањата со рентген-апарати, на заштитата на лицата што работат со рентген-апарати и на лицата што се прегледуваат и лекуваат со рентген-апарати, како и на водењето на евиденциите согласно ќе се применуваат и во ветеринарството, како и при користењето на рентген-апарати за други цели.

5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 50

За рентген-апаратите чиј напон на електрична струја во рентгенската цевка преминува 300 kV, условите за заштита од електрична струја од висок

напон и од рентгенските зраци ги определува, за секој рентген-апарат посебно, Сојузниот санитарен инспекторат, на предлог од стручната комисија што ја формира тој.

Стручна комисија од ставот 1 на овој член се состои од лекар-специјалист за радиологија, физичар од една од овластените установи за вршење работи на заштита од јонизирачки зрачења, инженер-конструктор на рентген-апарати, санитарен инженер и сојузен санитарен инспектор.

Член 51

Сите лица што работат со рентген-апарати се должни во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник да прибават докази за поседувањето на стручната спрема пропишана за работа со рентген-апарати.

Член 52

Сите корисници на рентген-апарати се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник:

1) да му го пријават рентген-апаратот на надлежниот орган на управата за работите на санитарната инспекција;

2) да ѝ ги пријават лицата што работат со рентген-апарати на определената здравствената установа, заради вршење лекарски преглед;

3) да го определи лицето што ќе биде одговорно за заштита од рентгенски зраци на сите оние лица што работат на работните места изложени на рентгенско зрачење (член 43).

Член 53

Сите корисници на рентген-апарати се должни во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој правилник да прибават одобрение за користење на рентген апаратите.

Член 54

Сите лица што работат со рентген-апарати се должни во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник да се подложат на лекарски преглед во определена здравствена установа (член 40) заради добивање уверение за здравствена способност за работа со рентген-апарати.

Член 55

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

16/7 Бр. 53-166/65-5

30 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за здравство и
социјална политика,
Драгутин Косовац, с. р.

653.

Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со чл. 1 и 5 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПШТИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, ТРГОВСКИТЕ ДУКАНИ И ТРГОВСКИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за општите минимални технички услови, уредите и опремата на деловните простории на трговските претпријатија, трговските дукани и трговските деловни единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60) членот 3 став 2, членот 5 став 3, членот 19 став 4 и членот 24 се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2907/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

654.

Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со чл. 1 и 5 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОМЕТ НА ОТПАДОЦИ И НИВНИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за посебните минимални технички услови, уредите и опремата на деловните простории на претпријатијата за промет на отпадоци и нивните деловни единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/60) членот 9 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2906/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

655.

Врз основа на членот 90 став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОТКУПНИТЕ СТАНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за условите и начинот на работењето на откупните станици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/55, 23/57 и 24/59) членот 2 се брише.

Член 2

Членот 3а се менува и гласи:

„Надлежниот орган на управата на општината на чија територија се наоѓа седиштето на откупната станица може да одобри откупната станица да не мора да ги води сите евиденции пропишани во членот 3 од овој правилник.“

Член 3

Членот 5 и членот 6а став 1 се бришат.

Член 4

Во одредбите на правилникот зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за трговија“, а зборот: „околија“ — со зборот: „општина“ во соодветно членување.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2910/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

656.

Врз основа на членот 28 од Основниот закон за шумите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА ВРЕДНОСТА НА ШУМИТЕ

Член 1

Вредноста на шумите се утврдува зависно од нивната зрелост за сечење.

Вредноста на зрела шума или приближно зрела за сечење се утврдува според вредноста на дрвото во исправена состојба (на пењушка).

Член 2

Вредноста на шумите за сечење се определува според податоците од шумскостопанската основа.

Преборни шуми се сметаат зрели за сечење. Приближно зрела шума за сечење е шума што има две третини старост на зрела шума.

На утврдената вредност на преборните шуми ѝ се додава вредноста на извршените работи на интродукција.

Член 3

Вредноста на дрво на пењушка се утврдува така што од пазарната цена на сортиментите што можат да се произведат од тоа дрво да се одбијат трошоците за експлоатација на шумите.

Како пазарни цени се подразбираат цените по кои организацијата што стопанисува со шума ги продава сортиментите од своите шуми на пазар во времето на утврдувањето на вредноста на шумата.

Како сортименти што можат да се произведат од шумата чија вредност се утврдува се подразбираат сортиментите предвидени со шумскостопанската основа односно со годишниот план за стопанисување, изработени врз основа на инвентура на шумите што немаат шумскостопанска основа.

Трошоците за експлоатација ги опфаќаат трошоците на сечењето и на изработката на сортиментите, трошоците за транспорт до местото на испораката и соодветниот дел на заедничките трошоци на организацијата.

Член 4

Вредноста на млада шума се утврдува спрема трошоците на основањето наголемени со факторот на порастот на вредноста така што, во времето на приближната зрелост за сечење да се постигне вредноста на дрвото на пењушка.

За млади шуми се сметаат шумите до времето кога се со приближна зрелост за сечење.

Член 5

Трошоците на основањето на млада шума се утврдуваат во височината на трошоците за пошумување по вештачки пат.

Трошоците на основањето на млада шума настанати со природно подмладување се земаат во височината на трошоците на вештачкото пошумување со семе.

Член 6

Вредноста на шумата ја утврдува организацијата што стопанисува со шумата.

Утврдувањето на вредноста на шумите се врши, по правило, посебно за секоја состоина (одделение, отсек) или за повеќе состоини што имаат приближно исти трошоци на експлоатацијата односно приближно исти трошоци на основањето.

Член 7

Утврдувањето на вредноста на шумите ќе се изврши најдоцна до 31 март 1966 година.

Утврдената вредност на шумите не се менува до повторното општо утврдување на вредноста на шумите.

Член 8

При одобрувањето на шумскостопанските основи ќе се води сметка за правилноста на утврдувањето на вредноста на шумите во смисла на одредбите од овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 322—78/65—6

22 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

657.

Врз основа на членот 53 став 3 од Основниот закон за виното („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65), во согласност со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕДМЕТИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОДЗЕМЕНИ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 52 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ВИНОТО

Член 1

Со предметите и производите одземени според членот 52 од Основниот закон за виното, ќе се постапи според одредбите од овој правилник.

Член 2

Ако производите со кои се сторени стопански престапи од членот 47 став 1 точ. 1, 2, 3, 4 и 6 и членот 48 став 1, односно прекршоци од чл. 49 и 50 став 1 точ. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 16 и 17 на Основниот закон за виното — се способни или со дозволени дејствија, средства и материи можат да се оспособат за нови производи што ги исполнуваат условите за пуштање во промет според Основниот закон за виното, ќе ѝ се продадат на работна организација што ги исполнува условите за производство или промет на тие производи.

Ако производите од ставот 1 на овој член не можат да се искористат во смисла на одредбата од тој став, ќе се денатурираат и продадат.

Член 3

Производите со кои се сторени стопански престапи од членот 47 став 1 точ. 5 и 7 односно прекршоци од чл. 49 и 50 став 1 точ. 10 и 13 на Основниот закон за виното, ќе се денатурираат и продадат.

Член 4

Гроздовиот сок што е конзервиран со хемиски средства, со што е сторен стопански престап од членот 47 став 1 точка 6 односно прекршок од членот 49 на Основниот закон за виното, ќе се уништи со истривање.

По исклучок, ако гроздов сок е конзервиран со сулфурдиоксид, ќе ѝ се продаде на работна организација што ги исполнува условите за преработка на такви производи.

Член 5

Списите и писмената, како и другите средства со кои е сторен прекршок од членот 50 став 1 точка 4 на Основниот закон за виното, ќе се исправат. Доколку такви списи, писмена и други средства не можат да се исправат, ќе се уништат.

Член 6

Винскиот оцет со кој е сторен прекршок од членот 50 став 1 точката 9 од Основниот закон за виното, ќе се уништи со истривање.

Член 7

Средствата со кои е сторен прекршок од членот 50 став 1 точка 15 на Основниот закон за виното, ќе ѝ се продадат на соодветна работна организација за целите за кои е дозволен употребата на такви средства.

Член 8

Овластената установа односно лабораторија од членот 46 на Основниот закон за виното при давањето на резултатот од анализата односно испитувањето на производите со кои се сторени стопански престапи од чл. 47 и 48 односно прекршоци од чл. 49 до 51 на Основниот закон за виното, ќе даде едновременно и мислење за тоа како, во смисла на овој правилник, треба да се постапи со тие производи.

Член 9

Денатурирањето и уништувањето на производите и предметите според овој Правилник се врши во присуство на овластеното лице на надлежниот општински орган на управата.

Денатурирањето се врши со кујнска сол, и тоа со 5 кг сол на 100 литра гмечено грозје, шира или вино.

Член 10

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапката со предметите и производите одземени според членот 59 од Законот за виното („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/58).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-320. 4-25
6 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

658.

Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот закон за виното („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65), во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА ВИНО, ШИРА И КОМИЊАК, ЗА ЗАШТИТА НА ПОТЕКЛОТО НА ПРОЧУЕНИТЕ ВИНА И ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ВИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Во Правилникот за прометот на вино, шира и комињак, за заштитата на потеклото на прочуените вина и за овластувањата на службениците што вршат винарска инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/58) називот на Правилникот се менува и гласи:

„Правилник за определување на количините на комињак за потрошувачка на домаќинството на производителот, за определување на најмалата количина на состоините што мора да ги содржува виното што се пушта во промет, за држењето и постапувањето со вино наменето за извоз, за заштитата на потеклото на прочуените вина, за условите за производство на специјални вина, како и за единствените методи за вршење анализи и оценување на виното“.

Член 2

Називот на одделот I се менува и гласи:
„I. Количини на комињак што служат за потрошувачка на домаќинството на производителот“.

Член 3

Во членот 1 ставот 1 се брише.

Во досегашниот став 2, кој станува став 1 зборот: „сопствена“ се брише, а бројот: „100“ се заменува со бројот „300“.

Ставот 3 се брише.

Досегашниот став 4 кој станува став 2 се менува и гласи:

„Плаќањето на данок на промет на количините на комињак наменети за потрошувачка на домаќинството на производителот се регулира со прописите за данокот на промет.“

Член 4

Во членот 3 зборовите: „во смисла на претходниот член“ се заменуваат со зборовите: „во смисла на членот 2 од овој правилник“.

Член 5

Членот 4 се менува и гласи:

„Комињакот произведен во смисла на членот 1 став 1 од овој правилник, мора да се држи во одвоени садови на кои мора да биде означено дека служат само за потрошувачка на домаќинството на производителот.“

Член 6

Називот на одделот II се менува и гласи:

„II. Количини на состоините што мора да ги содржи виното што се пушта во промет“.

Член 7

Во членот 6 став 1 зборовите: „претходниот член“ се заменуваат со зборовите: „членот 5 на овој правилник“.

Член 8

Членот 8 се брише.

Член 9

Називот на одделот III се менува и гласи:

„Држење и постапување со виното наменето за извоз што ги исполнува условите на земјата увозница а не ги исполнува условите за пуштање во внатрешен промет“.

Член 10

Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи:

„Виното наменето за извоз, за чија преработка, лекување, поправање и нега се употребени дејствија и средства што се дозволени според прописите на земјата увозница, а не се дозволени со Основниот закон за виното, мора да се држи во простории одвоени од просториите во кои се држи вино што ги исполнува условите за внатрешен промет“.

Во ставот 2 по зборот: „вино“ запирката и зборовите: „шира и нивни преработки“ се бришат.

Член 11

Во членот 11 ставот 1 се менува и гласи:

„Производителот на вино од членот 10 на овој правилник е должен најдоцна на осум дена пред почетокот на производството да му поднесе на надлежниот орган за работите на земјоделската инспекција пријава која мора да содржи:

1) ознака на видот и на количината на вино што намерува да ги произведе;

2) ознака на дејствијата и средствата што намерува да ги употреби за преработка, лекување, поправање и нега на виното.“

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член“.

Член 12

Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи:

„Ако виното од членот 10 на овој правилник од која и да е причина не се извезе или се врати во Југославија, извозникот е должен за тоа да му поднесе пријава на органот од членот 11 став 1 на овој правилник. Таа пријава мора да ги содржи податоците од членот 11 став 1 на овој правилник“.

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член“.

Член 13

Во членот 14 став 1 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство“.

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член“.

Член 14

Во членот 15 став 1 точка 1 под б) бројот: „50“ се заменува со бројот: „46“.

Точката 2 се менува и гласи: „2) точен назив на лозарското подрачје на кое се произведува грозјето од кое се прави тоа вино, со точно назначување на површината на одделни лозја;“.

Во точката 4 по зборовите: „на 1 ha“ зборовите: „за последните 5 години на подрачјето од точката 2 на овој став“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член“ а бројот: „50“ се заменува со бројот: „46“.

Член 15

Називот на одделот V се менува и гласи:

„V. Услови за производство на специјални вина“.

Член 16

Членот 18 се менува и гласи:

„Специјални вина можат да производат само работните организации што имаат за тоа посебно одобрение од републичкиот орган на управата надлежен за земјоделство.“

Член 17

Во членот 19 точка 3 зборовите: „претходната точка“ се заменуваат со зборовите: „точката 2 на овој член“.

Во точката 5 под а) по зборот: „факултет“ се додаваат зборовите: „од втор степен“.

Член 18

Во членот 20 став 1 зборовите: „претходниот член“ се заменуваат со зборовите: „членот 19 на овој правилник“.

Член 19

Во членот 22 став 2 зборовите: „претходниот став“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 на овој член“.

Член 20

Одделот VI и чл. 25 до 35 се бришат.

Член 21

Во членот 1 став 1, членот 6 ст. 1 и 5, членот 7, членот 14 став 1, членот 15 став 1, уводната реченица и точка 1 под б) и став 2 и членот 62 став 2 зборовите: „Законот за виното“ во различно членување се заменуваат со зборовите: „Основниот закон за виното“, во соодветно членување.

Во членот 19 став 1 уводната реченица и точката 1 и во чл. 21 и 24 зборовите: „стопанската организација“ во различно членување се заменуваат со зборовите: „работната организација“ во соодветно членување.

Во членот 22 став 1 и членот 23 зборовите: „органот на управата на околинскиот народен одбор надлежен за работите на селското стопанство“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за земјоделство“.

Член 22

Заглавјата на обрасците на уверенијата бр. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Врз основа на членот 62 од Правилникот за определување на количините на коминџак за потрошувачка на домаќинство на производителот, за определување на најмалата количина на состоините што мора да ги содржува виното што се пушта во промет, за држењето и постапувањето со вино наменето за извоз, за заштитата на потеклото на прочуените вина, за условите за производство на специјални вина, и за единствените методи за вршење анализи и оценување на виното

(назив на установата што извршила анализа, а по барање од

(назив на работната организација односно име и презиме на сопственикот), го издава следното“.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

6 Бр. 320. 4—25

6 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

659.

Врз основа на членот 53 став 2 од Основниот закон за виното („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65), во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ И РАБОТАТА НА СТРУЧНИОТ ОДБОР ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ВИНОТО

Член 1

Правилникот за составот и работата на стручниот одбор за оценување на виното („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/58 престанува да важи.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 320-4-25/65-6

6 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

660.

Врз основа на членот 77 точка 1 од Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОСНОВИТЕ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗНАЦИТЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИЈАТА НА РАДИО-СТАНИЦИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат основите спрема кои се определуваат знаците за идентификација на Југословенските радио-станции.

Член 2

Знаците за идентификација на радио-станции се определуваат зависно од витот на радио-службата, видот на емисијата и локацијата на радиостаницата.

Знаците за идентификација можат да бидат сигнални знаци, зборови, звуци и слики.

Член 3

Радио-станциите се идентификуваат со повикувачки знак или со друг знак за идентификација.

Секоја радио-станција, освен радио-дифузните станици, се идентификува со повикувачки знак.

Радио-дифузна станица се идентификува со друг знак за идентификација.

Покрај со повикувачки знак, радио-станциите можат да се идентификуваат и со друг знак за идентификација.

Радио-станциите можат да се идентификуваат со повеќе повикувачки знаци и со повеќе други

знаци за идентификација само во случаите предвидени со овој правилник.

Член 4

Повикувачкиот знак на радио-станица се состои од основа која претставува непроменлив дел кој е заеднички за определена група радио-станции и од променлив дел.

Како основа (непроменлив дел) на повикувачкиот знак служат за радио-станциите буквите YТ, YU или YZ или комбинација на цифрата 4 и буквата N или O, кои означуваат национална припадност на радио-станциите.

Променливиот дел на повикувачкиот знак се состои од комбинација на буквите: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y или Z и цифрите од 2 до 9, а за аматерските радио-станции и цифрите 0 и 1.

Член 5

Другиот знак за идентификација на радио-станциите се состои од зборови, звуци и слики и сигнали кои означуваат: назив на носителот на право на користење односно назив или име на сопственикот на радио-станцијата, географски назив на местото на локацијата на радио-станцијата, назив на објектот каде е поставена радио-станцијата, а другиот знак за идентификација на радио-станица на брод, воздухоплов или друго возило, — име на бродот, ознака на воздухопловот, званичен регистарски број или некое друго обележје со кое може да се идентификува радио-станцијата.

Член 6

Ако на радио-станцијата ѝ се доделени две или повеќе фреквенции, секоја фреквенција може да има посебен повикувачки знак што се употребува за идентификација на радио-станцијата на таа фреквенција односно секоја група фреквенција може да има свој повикувачки знак.

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува на аматерските радио-станции.

Член 7

Идентификацијата на радио-станциите во радио-службите на народната одбрана и внатрешните работи се врши спрема знаците за идентификација што ги определуваат органите на народната одбрана и на внатрешните работи.

При определувањето на повикувачките знаци и другите знаци за идентификација, органите од ставот 1 на овој член мораат да водат сметка за основите за составување на повикувачките знаци и другите знаци за идентификација што се пропишани со овој правилник, како и за одредбите на членот 8 точка 1 од овој правилник.

Член 8

Како знаци за идентификација на радио-станица не смеат да се употребуваат комбинации на сигнални знаци или зборови:

- 1) што преставуваат ист знак за идентификација на две или повеќе радио-станции;
- 2) што претставуваат знак за опасност, тревога, итност или безбедност односно што претставуваат знак сличен на таков знак;
- 3) предвидени за скратенки што се употребуваат во радио-сообраќајот;
- 4) од четири букви што почнуваат со буквата A, кои се употребуваат во географскиот дел на Меѓународниот код на знаците.

Член 9

Рачните радио-станции и радио-телефоните не се идентификуваат со знаците за идентификација пропишани со овој правилник.

Член 10

Како знак за идентификација на рачна радио-станица служи името на лицето што одржува врска.

Како знак за идентификација на радио-телефон служи карактеристичниот број на телекомуникационата мрежа во која е вклучен радио-телефонот.

III. ЗНАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РАДИО-СТАНИЦИТЕ ШТО УПОТРЕБУВААТ РАДИО-ТЕЛЕГРАФИЈА

Постојани радио-станции

Член 11

Повикувачкиот знак на постојана радио-станица што е наменета за меѓународен радио-сообраќај, а чија сила на зрачењето преминува 10 вати, се состои од основа што ја сочинуваат буквите YТ, YU или YZ и комбинација на една буква од абecedата и најмногу три цифри, а повикувачкиот знак на радио-фарови воздухопловна и поморска навигација се состои од две или три букви на абecedата кои означуваат назив односно локација на фарот.

Повикувачкиот знак на крајбрежна или аеродромска станица, чија снага на зрачењето преминува 10 вати, се состои од основа што ја сочинуваат буквите YТ, YU или YZ и една буква на абecedата.

Член 12

Повикувачкиот знак на постојана радио-станица што не е наменета на меѓународниот радио-сообраќај, а чија сила на зрачењето преминува 10 вати, се состои од основа што ја сочинува 4 N или 4 O и комбинација на една буква од абecedата и најмногу три цифри.

Подвижни радио-станции

Член 13

Повикувачкиот знак на бродска радио-станица чија сила на зрачењето преминува 10 вати, се состои од основа што ја сочинуваат буквите YТ, YU или YZ и комбинација на две букви од абecedата.

Повикувачкиот знак на радио-станица на воздухоплов се состои од основа што ја сочинуваат буквите YТ, YU или YZ и комбинација на три букви од абecedата.

Член 14

Повикувачкиот знак на радио-станица што се наоѓа на чамец за спасување на брод се состои од повикувачкиот знак на матичниот брод и од комбинација на две цифри.

Повикувачкиот знак на радио-станица што се наоѓа на објект кој служи за спасување воздухоплови се состои од повикувачкиот знак на матичната аеродромска радио-станица и една цифра.

Член 15

Повикувачкиот знак на копнена подвижна радио-станица чија сила на зрачењето преминува 10 вати, се состои од основа што ја сочинуваат 4 N или 4 O и комбинација на две букви од абecedата и една цифра.

Член 16

Повикувачкиот знак на радио-станица чија сила на зрачењето е до 10 вати се состои од основа што ја чинат 4 N или 4 O и една буква од абecedата што ја означува републичката припадност и променливиот дел кој претставува комбинација на една буква од абecedата и една цифра.

Републичката припадност на радио-станциите од ставот 1 на овој член се означува во основата на повикувачкиот знак со следните букви на абecedата:

Социјалистичка Република Босна и Хер-
цеговина
Социјалистичка Република Црна Гора
Социјалистичка Република Хрватска
Социјалистичка Република Македонија
Социјалистичка Република Словенија
Социјалистичка Република Србија

B
G
H
M
S
C

Аматерски радио-станици

Член 17

Повикувачкиот знак на аматерска радио-станица се состои од основа што ја сочинуваат буквите УТ, или УУ и една цифра што ја означува републиката припадност и една до три букви од абecedата.

Републичката припадност се означува со следните цифри:

Социјалистичка Република Босна и Хер- цеговина	4
Социјалистичка Република Црна Гора	6
Социјалистичка Република Хрватска	2
Социјалистичка Република Македонија	5
Социјалистичка Република Словенија	3
Социјалистичка Република Србија	1

На повикувачкиот знак на радио-станица од странски аматер што работи на неа во Југославија му се додава на крајот цифрата 7 наместо цифрата што обележува републичка припадност.

Цифрите 8 и 9 претставуваат резерва и можат да се користат само за посебни означувања.

Повикувачкиот знак на аматерска радио-станица што работи за потребите на Сојузот на радио-аматерите на Југославија, или со својата работа учествува во одделни манифестации од сојузно значење, наместо цифрата што ја обележува републичката припадност ја има цифрата 0.

Член 18

Ако аматерска радио-станица се употребува надвор од местото на постојаното сместување, на повикувачкиот знак од членот 17 на овој правилник му се додава дробкина цртичка и буквата Р.

На повикувачкиот знак на подвижна аматерска радио-станица на брод му се додава дробкина цртичка и буквите ММ, а на повикувачкиот знак на другите подвижни аматерски радио-станици, — дробкина цртичка и буквата М.

Ако на аматерска радио-станица работи радио-оператер, кој е член на семејството на радио-оператер што има дозвола за работа на радио-станица, на повикувачкиот знак му се додава дробкина цртичка и буквата Х или У.

III. ЗНАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА РАДИО-СТАНИЦИТЕ ШТО УПОТРЕБУВААТ РАДИО-ТЕЛЕФОНИЈА

Член 19

Радио-станциите што употребуваат радио-телефонија се идентификуваат со еден од другите знаци за идентификација од членот 5 на овој правилник или со друг знак за идентификација кој го означува називот на радио-службата, називот на носителот на правото на користење односно називот или името на сопственикот на радио-станцијата, местото на локацијата на радио-станцијата или некој друг назив.

Радио-станциите што употребуваат радио-телефонија не се идентификуваат со повикувачки знак.

Член 20

Радио-дифузна станица се идентификува со друг знак за идентификација кој го означува географскиот назив на местото на локацијата на радио-дифузната станица и програмата што ја емитува таа (означена со број или на друг начин), или со некое друго обележје со кое може радио-дифузната станица лесно да се идентификува.

Радио-дифузна станица може да се идентификува и со некој карактеристичен сигнал.

Член 21

Другиот знак за идентификација на крајбрежна радио-станица се состои од географскиот назив на местото означено во номенклатурата на крајбрежните радио-станици по кое се додава зборот: „радио“ или друга ознака.

Другиот знак за идентификација на аеродромска радио-станица се состои од називот на аеродромот или географскиот назив на местото на аеродромот по кое се додава зборот што ја означува функцијата на радио-станцијата.

Член 22

Другиот знак за идентификација на бродска радио-станица се состои од името на бродот.

Другиот знак за идентификација на воздухопловна радио-станица се состои од букви што го означуваат типот на воздухопловот и неговиот број, називот на носителот на правото на користење, односно називот или името на сопственикот на воздухопловот или називот на претпријатието на воздушниот сообраќај.

Член 23

Вториот знак за идентификација на радио-станица на бродски чамец за спасување се состои од името на матичниот брод и од комбинација на две цифри.

Другиот знак за идентификација на радио-станица на објект за спасување воздухоплови е ист како и повикувачкиот знак предвиден во членот 14 став 2 на овој правилник за радио-станица што употребува радио-телеграфија.

Член 24

Другиот знак за идентификација на копнена подвижна радио-станица се состои од регистарската ознака на возилото или од друга погодна ознака.

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 25

Повикувачките знаци и другите знаци за идентификација на југословенските радио-станици, што се определени според досегашните прописи а не се во согласност со основите за составување на знаците утврдени со овој правилник, мораат да се усогласат со одредбите од овој правилник во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1367

3 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. р.

661.

Врз основа на членот 42 од Законот за запишување на поморските бродови и чамци („Службен лист на СФРЈ“, бр 8/65) сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЃАТА И ОЗНАКИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЧАМЦИ И НА ЗНАЦИТЕ ЗА РАСПОЗНАВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ

Член 1

Името и знакот за распознавање на поморски брод, како и ознаката на поморски технички пловен објект и поморски чамец, се определуваат на начинот и според постапката што се предвидени со овој правилник.

Член 2

Името на поморски брод го определува, на предлог од носителот на правото на користење односно од сопственикот на бродот, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

Во барањето за определување на името за поморски брод носителот на правото на користење односно сопственикот на бродот мора да предложи три имиња. Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски помеѓу предложените имиња ќе го избере името што со свое решение ќе му го определи на бродот.

Ако Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски оцени дека иедно од предложените имиња не е годно за доделување на бродот, или ако утврди дека името што е годно веќе го има друг поморски брод, ќе побара од носителот на правото на користење односно од сопственикот на бродот да предложи три нови имиња.

Член 3

Знакот за распознавање на поморски брод што има радио-телеграфски или радио-телефонски уред се состои од букви, броеви или други ознаки за идентификација определени со меѓународен сигнален кодекс.

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски во дозволата за поставање бродска радио-станција го определува, според наведениот кодекс, знакот за распознавање на поморскиот брод.

Член 4

Поморски технички пловен објект и поморски чамец мораат да имаат ознака, а покрај ознаката можат да имаат и име.

Името на поморски технички пловен објект односно поморски чамец им го определува носителот на правото на користење или сопственикот.

Член 5

Ознаката на поморски технички пловен објект се состои од бројот кој означува реден број на списокот на поморските технички пловни објекти од ист вид под кој е запишан пловниот објект, а кој список се води кај Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, и скратенка на називот на објектот односно зборот што упатува на неговата намена, која се става пред наведениот број.

Скратенките за ознаките на техничките пловни објекти се дадени во прилогот I — Скратенка за ознаките на поморските технички пловни објекти, кој се печати кон овој правилник и негов е составен дел.

Член 6

Ознаката на поморски чамец се состои од две букви кои се земаат од името на луката во која е седиштето на органот кај кој е запишан чамецот и од бројот кој го означува редниот број на очевидникот под кој е запишан чамецот. Бројот во ознаката стои зад буквите, освен кај рибарските чамци чија ознака го носи прво бројот а потоа буквите.

Ознаките на поморски чамци се дадени во прилогот II — Ознаки на поморските чамци, кој се печати кон овој правилник и негов е составен дел.

Член 7

Името на поморскиот брод мора да биде запишано на обете страни од прамерецот и на крмата.

Ознаката на поморски чамец и поморски технички пловен објект мора да биде запишана на обете страни на прамерецот. Ако чамец односно поморски технички пловен објект има и име, тоа може да биде напишано само на крмата.

Ознаката на спортски чамец мора да биде напишана на внатрешната страна од бранобранот, и тоа, по правило, кај главното ребро, а ако нема бранобран — на највидното место од внатрешната страна на оплатата на чамецот. За спортски чамец (едрилица) се смета спортска едрилица што има интернационална или национална класа.

Луката на запишување мора да биде запишана на крмата под името на поморскиот брод односно под името на поморскиот технички пловен објект. Луката на запишувањето не се означува на чамец.

Името односно ознаката и луката на запишувањето мораат да бидат напишани со таква боја да се разликуваат јасно од бојата со која е бојосан бродот односно чамецот.

Името и луката на запишувањето на поморски брод со крсташка крма мораат да бидат напишани на обете страни од крмата.

Големината на буквите со кои се пишува името на поморски брод односно ознаката на поморски чамец или поморски технички пловен објект, мора да биде во сразмера со големината на бродот односно чамецот или техничкиот пловен објект, но името односно ознаката мораат да бидат напишани така што да можат секогаш да се прочитаат и од поголема оддалеченост. Големината на буквите мора да изнесува најмалку 10 cm.

Член 8

Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски води евиденција за имињата, ознаките и знаците за распознавање на поморски бродови и технички пловни објекти, а лучките капетани — евиденција за имињата на поморските чамци.

Член 9

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за поморски прекршок работна организација или друго правно лице што е носител на правото на користење на поморски чамец, ако чамецот носи ознака што не е овластен да ја носи (член 6), или ако ознаката на чамецот воопшто не е напишана, или ознаката и името на чамецот не се напишани на определениот начин и на определеното место на чамецот (член 7).

За дејствие од ставот 1 на овој член ќе се казни за поморски прекршок и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна до 100.000 динари.

Член 10

Со парична казна од 15.000 динари ќе се казни за поморски прекршок граѓанин сопственик на поморски чамец ако чамецот носи ознака што не е овластен да ја носи (член 6), или ако ознаката на чамецот не е воопшто напишана, или ознаката и името на чамецот не се напишани на определениот начин и на определеното место на чамецот (член 7).

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 956/65-8

15 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неорички, с. р.

Прилог I

СКРАТЕНКИ ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ ТЕХНИЧКИ ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ

Назив на поморскиот технички пловен објект	Ознака
Багер — — — — —	BAG
Дигалка — — — — —	DIZ
Док — — — — —	DOK
Клапета — — — — —	KL
Маона — — — — —	MA
Маона — ладилница — — — — —	HLAD
Пловен објект за противпожарна служба	VAT
Разбивач на карпи — — — — —	RH
Нуркачки пловен објект — — — — —	RON

Прилог II

ОЗНАКА НА ПОМОРСКИТЕ ЧАМЦИ

Седиште на лучка капетанија односно испостава на лучка капетанија	Ознака	Седиште на лучка капетанија односно испостава на лучка капетанија	Ознака
Бар	BR	Пореч	PO
Башка	BS	Преко	PR
Биоград	BG	Пула	PU
Будва	BD	Пунат	PN
Цавтат	CT	Раб	RB
Прес	CS	Рабаци	RC
Приквеница	CK	Раша — Трагет	RS
Дубровник	DB	Риека	RK
Дуги Рат	DR	Рисан	RS
Херцег-Нови	HN	Рогоач	RC
Хвар	HV	Рогозница	RG
Ист	IT	Ровињ	RV
Изола	IZ	Сали	SA
Јабланица	JB	Сењ	SE
Јелса	JL	Силба	SB
Јурјево	JV	Собра	SR
Карлобаг	KV	Сплит	ST
Комижа	KZ	Стариград	SG
Копер	KP	Стон	SN
Корчула	KO	Сукурај	SC
Котор	KT	Сумартин	SM
Краљевица	KR	Супетар	SU
Крк	KK	Сушак	SK
Мали Лошињ	ML	Шибеник	SB
Малинска	MK	Шило	SL
Макарска	MA	Тијесно	TJ
Метковиќ	MT	Тиват	TV
Милна	MN	Трогир	TG
Мошкеничка Драга	MD	Трпач	TP
Новаља	NV	Трстеник	TT
Нови Винодолски	NO	Убли — Јастово	UB
Новиград (Задар)	NG	Улцињ	UL
Новиград (Пула)	ND	Умаг	UM
Омиш	OS	Велелука	VL
Омишаљ	OM	Вирпазар	VP
Опатија	OP	Вис	VS
Паг	PG	Водице	VD
Пиран	PI	Задар	ZD
Плоча	PL	Зеленика	ZL
		Зларин	ZR

662.

Врз основа на членот 38 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за образование и култура издава

НАРЕДБА

ЗА УЧИЛИШНИТЕ И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ОБЈЕКТИ ПРИ ЧИЕ ФИНАНСИРАЊЕ НЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ СРЕДСТВА НА ПОСЕБНА СМЕТКА КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО

1. За училишни објекти, во смисла на членот 35 став 1 точка 24 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година (во понатамошниот текст: Законот), при чие финансирање не се издвојуваат средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство, се подразбираат зградите и опремата што служат за дејноста на училишта од гранката 911 — Училишна дејност — од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, што е составен дел на Правилникот за распоредување на корисниците на општествен имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“,

бр. 10/62 и 12/63). Како опрема се подразбираат и наставните средства.

Како училишни објекти во смисла на ставот 1 од оваа наредба се сметаат и фискултурните објекти (сали, вежбални и игралишта) со опрема, што се изградуваат исклучиво за потребите на училиштата.

2. Како културно-просветни објекти, во смисла на членот 35 став 1 точка 24 од Законот, се подразбираат зградите и опремата што служат за дејноста на установите од гранката 913 — Културнопросветна дејност — од номенклатурата наведена во точката 1 на оваа наредба.

3. На инвестиционите вложувања во училишни и културно-просветни градежни објекти наменети за потребите на администрацијата и управата (административни односно управни згради), се применуваат одредбите од Наредбата за зградите кои се сметаат како административни односно управни згради и што се смета како отпочнување на нивната изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 451. 1-17/65-12

9 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за образование и култура,
Јанез Випотник, с. р.

663.

Врз основа на членот 165 точка 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

1. Во Наредбата за уплата на приходите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64 и 31/65) во точката 2 под б) под 14 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став, кој гласи:

„На сметката бр. 840-13-01 се уплатува сојузен данок на промет на менични заеми (тар. бр. 20 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65);“.

Во текстот под б) под 17 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и по тоа се додаваат два нови става, кои гласат:

„На сметките наведени во одредбите под 1 до 13 и под 16 до 17 се уплатува заостанатиот приход од општиот данок на промет и на сојузниот данок на промет што ќе се наплати врз основа на прописите што важеле до влегувањето во сила на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет.“

Сојузниот данок на промет на стоки на мало и на надоместоците за вршење услуги според другите тарифни броеви на Законот за тарифата на сојузниот данок на промет, се уплатува и тоа:

17а) на сметката бр. 840-53-01 — Сојузен данок на промет на лекови (тар. бр. 8);

17б) на сметката бр. 840-53-02 — Сојузен данок на промет на тутунови преработки (тар. бр. 5);

17в) на сметката бр. 840-53-03 — Сојузен данок на промет на течни горива и мазива (тар. бр. 10);

17г) на сметката бр. 840-53-04 — Сојузен данок на промет на патнички автомобили (тар. бр. 6);

17д) на сметката бр. 840-53-05 — Друг сојузен данок на промет на стоки на мало (тар. бр. 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16), освен сојузниот данок на промет што тримесечно го плаќаат граѓаните и приватните правни лица што се задолжуваат по распоред.

На сметката бр. 840-53-05 уплатуваат сојузен данок на промет стоки на мало и даночните обврзници што не се занимаваат редовно со промет на производи или со вршење услуги според членот 48 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65 и 33/65).

Другите обврзници на сојузен данок на промет што се едновременно и обврзници на придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетиски и други стопански дејности односно на данокот на приходи од имот и имотни права според членот 65 од Основниот закон за данокот на промет, го уплатуваат сојузниот данок на промет на стоки на мало на сметката бр. 840-29-01 — Збирна преодна сметка на придонесот и данокот на граѓани од точката 11 на оваа наредба;

17б) на сметката бр. 840-54-01 — Сојузен данок на промет на стоки на мало што се плаќа при увозот и на прометот на производите за потребите на Југословенската народна армија.

На сметката бр. 840-54-01 — се уплатува сојузен данок на промет на стоки на мало наплатен при увозот, како и на промет на производите што ги набавува Југословенската народна армија за свои потреби според членот 13 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет;

17е) на сметката бр. 840-55-01 — Сојузен данок на надоместоци вршење надворешнотрговски услуги (тар. бр. 17);

17ж) на сметката бр. 840-55-02 — Сојузен данок на надоместоците за вршење промет на стоки на големо во Југославија (тар. бр. 18);

17з) на сметката бр. 840-55-03 — Сојузен данок на надоместоците за вршење банкарски услуги (тар. бр. 19);

Во текстот под в) под 18) на крајот точката и запирката се заменуваат со точка и се додава нов став, кој гласи:

„Републичкиот додаен данок на промет на стоки на мало што ќе го воведат републиките според Законот за овластувањето на определени републики за воведување додаен данок на промет на стоки на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65), заради отстранување на штетите предизвикани со поплавите;

18а) на сметката бр. 840-56-01 — Републички додаен данок на промет на стоки на мало, освен републичкиот додаен данок на промет на стоки на мало што го плаќаат тримесечно граѓани и приватни правни лица што се задолжуваат по распоред;“.

2. По точката 34 се додава нова точка 34а, која гласи:

„34а. Посебниот придонес на инвестициите според Законот за посебните придонеси на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65) се уплатува;

на сметката бр. 840-81-01 — Посебен придонес на инвестициите за отстранување на штетите настанати на поплавените подрачја.“

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5/1—8992/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

664.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 и членот 71 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА ШУМИ ОД ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

1. Во Наредбата за определување на посебните услови за купување на производи на експлоатацијата на шуми од индивидуални производители („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61) по тачката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а. Одредбите од точ. 1 и 2 на оваа наредба не се однесуваат на стопанските организации што стопанисуваат со шуми“.

2. Точ. 3 и 4 се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2899/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

665.

Врз основа на членот 84 став 10 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСНОВУВАЊЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ПАЗАРИШТАТА НА ГОЛЕМО

1. Во Наредбата за основањето, организацијата и работењето на пазариштата на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/60 и 8/63) точката 1 се брише.

2. Во точката 3 зборовите: „републичкиот државен секретаријат за работите на стокониот промет“ се заменуваат со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за трговија“.

3. Во точката 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Пазариштето донесува општ акт за своето работење.“

Во ставот 2 зборот: „правила“ се заменува со зборовите: „општи акти“.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2900/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

666.

Врз основа на членот 63 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КУПУВАЊЕ НЕКОИ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ СОБИРАЧИ И ОТКУПУВАЧИ

1. Во Наредбата за купување некои производи преку собирачи и откупувачи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/56 и 19/58) точката III ст. 2 и 3 се бришат.

2. Во точката V ставот 1 се брише.

Досегашниот ст. 2 и 3 стануваат нови ст. 1 и 2.

3. Во точката VIII ставот 3 се брише.

Досегашниот став 4 станува нов став 3.

4. Во точката IX зборовите: „или договорените откупни“ и „односно договорена“ се бришат.

5. Точ. X и XII се бришат.

6. Во одредбите на наредбата зборовите: „органот на управата надлежен за работите на стоковниот промет на околинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание“, зборовите: „околинската трговска комора“ — со зборовите: „основната стопанска комора“, зборовите: „подрачјето на околицата“ — со зборовите: „територијата на општината“ а зборот: „подрачје“ — со зборот: „територија“ — во соодветно членување.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2901/1

28 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р

667.

Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЖАТ ДА ИМ ПРОДАВААТ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ

1. Во Наредбата за определување на посебните услови под кои индивидуалните производители можат да им продаваат алкохолни пијачки на индивидуалните потрошувачи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59) точката 3 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2904/1

28 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р

668.

Врз основа на членот 74 став 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КУПУВАЊЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ДЕЛОВНИТЕ СОЈУЗИ И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПЕРЕРАБОТКАТА ВО ТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Наредбата за купувањето на селскостопански производи за потребите на членовите на земјоделските задруги и деловните сојузи и за потребите на преработката во тие организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58) називот на наредбата се менува и гласи:

„Наредба

за купување земјоделски производи за потребите на членовите на земјоделските задруги и за потребите на преработката во тие задруги“

2. Точ. 3, 4 и 6 се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2903/1

28 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р

669.

Врз основа на членот 83 став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА ПАЗАРИ

1. Во Наредбата за определување на условите за купување и продажба на земјоделски производи на пазари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58, 25/58, 37/58 и 25/59 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63) во точ. 5 и 9 зборовите: „непосредно или преку деловните сојузи“ се бришат.

2. Точ. 10а, 11 и 13 се бришат.

3. Во одредбите на Наредбата зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за работите на стоковниот промет“ — со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за трговија“, зборовите: „републичката трговска комора и републичкиот главен задружен сојуз“, — со зборовите: „републичката стопанска комора“, зборовите: „градскиот собор, односно околинскиот народен одбор каде не постои градски собор“, — со зборовите: „градското собрание“, зборовите: „општинскиот народен одбор“ — со зборовите: „општинското собрание“, зборовите: „подрачјето на околицата“ — со зборовите: „територијата на општината“, зборовите:

„и деловните сојузи што“ — со зборовите: „што“, зборовите: „Селскостопанските производителски организации, земјоделските задруги или деловните сојузи“ — со зборовите: „земјоделските производителски организации или земјоделските задруги“, во соодветно членување.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2908/1
28 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

670.

Врз основа на членот 82 став 2 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО БЕЗ ПОСЕБНО ОДОБРЕНИЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА ГОЛЕМО

1. Во Наредбата за определување на трговските претпријатија што без посебно одобрение можат да се занимаваат со промет на селскостопански производи на големо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/58) во точката 1 зборовите: „семенски стоки“, се бришат а зборовите: „75е став 1“ се заменуваат со зборовите: „82 став 1“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2902/1
28 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

671.

Врз основа на членот 70 став 1 точ. 1 и 2 и членот 82 став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО НА ХМЕЛ

1. Во Наредбата за определување на трговските претпријатија што можат да се занимаваат со промет на големо на хмел („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/62) точ. 3 и 6 се бришат.

2. Во одредбите на наредбата зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трговија и туризам“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија“ во соодветно членување.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2909/1
28 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

672.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за давање во 1965 година регрес на претпријатијата за производство на феролегури, карбиди и абразиви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ФЕРОЛЕГУРИ, КАРБИДИ И АБРАЗИВИ ВО 1965 ГОДИНА

1. Претпријатијата за производство на феролегури, карбиди и абразиви (во понатамошниот текст: корисниците на регресот) од точката 1 на Одлуката за давање во 1965 година регрес на претпријатијата за производство на феролегури, карбиди и абразиви (во понатамошниот текст: Одлуката) го остваруваат регресот од точката 2 на Одлуката со поднесување барање за регрес до филијалата на Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Кон барањето за регрес корисниците на регресот поднесуваат:

1) фактура односно препис на фактурата на електро-стопанското претпријатије, што испорачува електрична енергија, за количините на испорачаната електрична енергија што служат за производство на феролегури, карбиди и абразиви;

2) пресметка на регресот за вкупната количина на набавената електрична енергија за производство на феролегури, карбиди и абразиви, сметајќи 3 динари за киловат час.

3. Регресот се пресметува за електричната енергија за производство на феролегури, карбиди и абразиви потрошена од 1 август 1965 до 31 декември 1965 година.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за регрес е исправно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот а на товар на сметката 630-45 — Регрес за феролегури, карбиди и абразиви.

5. Ако кон барањето за регрес се приложуваат преписи на фактури, тие преписи мораат да бидат заверени со потпис од овластените лица и врз нив мора да биде натиснат печатот на корисникот на регресот, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја изворна исправа што се поднесува на увид, а по која е одобрен регрес, да назначи дека регресот е исплатен.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2964/1
28 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

673.

Врз основа на членот 70 став 1 точ. 1 и 2 и членот 82 став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61, 6/62, 16/62 и 4/63), во врска со членот 1 од Законот за прометот на стоки и вршењето на трговски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО НА ЗЕЛЕНЧУК, ОВОШЈЕ, ЖИВИНА И ЈАЈЦА

1. Во Наредбата за определување на трговските претпријатија што можат да се занимаваат со промет на големо на зеленчук, овошје, живина и јајца („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/61 и 42/61) во точката 1 зборовите: „републичкиот државен секретаријат за стоковен промет“ се заменува со зборовите: „републичкиот орган на управата надлежен за трговија“.

2. Точката 3 став 2 и точката 4 се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2911/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

674.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за одобрување регрес за покривање на зголемените трошоци на поморскиот превоз на јаглен за коксирање во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65) во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за индустрија и трговија издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ПОМОРСКИОТ ПРЕВОЗ НА ЈАГЛЕН ЗА КОКСИРАЊЕ ВО 1965 ГОДИНА

1. Коксно-хемискиот комбинат „Борис Кидрич“, Лукавац (во понатамошниот текст: корисникот на регресот) го остварува регресот од точката 2 на Одлуката за одобрување регрес за покривање на зголемените трошоци на поморскиот превоз на јаглен за коксирање во 1965 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање за регрес до филијалата на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

2. Кон барањето за регрес корисникот на регресот приложува:

1) доказ за увезените количини јаглен за коксирање од САД во 1965 година. Како доказ служат фактурите односно копите на фактурите на увозното претпријатие;

2) доказ дека платениот износ на поморската возарина за превоз на јаглен за коксирање увезен во 1965 година е поголем од 3.165 динари односно 4,22 долари САД за 1 тона. Како доказ служи препис или фото-копија на charter party и на коносманот;

3) доказ дека јагленот за коксирање што е увезен во 1965 година е употребен за производство на кокс од 1 јануари 1965 до 26 јули 1965 година. Како доказ служат интерните фактури односно изданиците на работната единица што ѝ го достава јагленот за коксирање на работната единица „коксување“;

4) пресметка на регресот во која се вклучуваат податоците за потрошените количини јаглен за кок-

сирање, за фактично платената поморска возарина на јагленот за коксирање увезен од САД за 1 тона, за разликата помеѓу фактично платениот износ на поморската возарина и цената на поморскиот превоз од 3.165 динари, односно од 4,22 долари САД за 1 тона и за вкупната количина потрошена од 1 јануари 1965 до 26 јули 1965 година.

3. Кога службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за регрес е исправно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 630-40 — Регрес за јаглен за коксирање во 1965 година.

4. Ако кон барањето за регрес се приложуваат преписи на изворни исправи (фактура, charter party, коносман и сл.), тие преписи мораат да бидат потпишани од овластени лица и врз нив мора да биде натиснат печат на корисникот на регрес, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја изворна исправа што се поднесува на увид, а по која е одобрен регресот, да означат дека е остварен регресот.

5. Корисникот на регресот е должен во своето книговодство да води уредна и ажурна евиденција за остварениот регрес.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2965/1

28 јули 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за индустрија и трговија,
Хакија Поздерац, с. р.

675.

Врз основа на членот 15 став 2 точка 2 од Законот за запишување на поморските бродови и чамци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА НАДЛЕЖНОСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЛУЧКИ КАПЕТАНИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ

1. Запишување на поморски брод во општествена сопственост или во сопственост на општествено-политички организации, здруженија на граѓани или граѓански правни лица, или во сопственост на југословенски граѓани (член 3 точка 1 од Законот за запишување на поморските бродови и чамци) чиј носител на правото на користење или сопственик има седиште односно живеалиште на територијата на република што нема лучка капетанија, се врши во определениот уписник на бродовите кој се води кај лучките капетании определени со оваа наредба, и тоа:

1) Поморски брод чиј носител на правото на користење или сопственик има седиште односно живеалиште на територијата на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина — во уписникот на бродовите кај лучката капетанија Плоче или лучката капетанија Дубровник;

2) поморски брод чиј носител на правото на користење или сопственик има седиште односно живеалиште на територијата на Социјалистичка Република Србија, освен подрачјето на Автономна Покраина Косово и Метохија — во уписникот на бродовите кај лучката капетанија Дубровник;

3) поморски брод чиј носител на правото на користење или сопственик има седиште односно живеалиште на територијата на Социјалистичка Република Македонија и Автономна Покраина Косово и Метохија — во уписникот на бродовите кај лучката капетанија Бар.

2) Запишувањето на поморски брод кој во целина или делум е во сопственост на странец, а чиј бродар е југословенска работна организација, друго

правно лице или југословенски граѓанин (член 4 точка 1 од Законот за запишување на поморските бродови и чамци), со седиште односно живеалиште на територијата на република што нема лучка капетанија, се врши кај лучката капетанија од точката 1 на оваа наредба надлежна според седиштето односно живеалиштето на бродарот.

3. Запишувањето на поморски брод кој во целина или делумно е во сопственост на странец или во сопственост на југословенски државјанин со живеалиште во странство (член 4 став 1 точка 2 од Законот за запишување на поморските бродови и чамци) се врши во уписникот на бродовите што се води кај лучката капетанија на чие подрачје се наоѓа седиштето на југословенската работна организација или живеалиштето на југословенскиот државјанин што се овластени пред надлежните југославенски органи да го застапуваат сопственикот на бродот за време на неговата отсутност од Југославија.

Ако во случајот од ставот 1 на оваа точка, седиштето на југословенската работна организација односно живеалиштето на југословенскиот државјанин се наоѓа на територија на република што нема лучка капетанија, запишувањето на поморскиот брод се врши во уписникот на бродовите што се води кај лучката капетанија од точката 1 на оваа наредба надлежна според нивното седиште односно живеалиште.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1737/65—8
13 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. р.

676.

Врз основа на членот 42 став 1 од Законот за запишување на поморските бродови и чамци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИИТЕ НА ПЛОВИДБАТА НА ПОМОРСКИТЕ БРОВОИ

1. Поморските бродови, зависно од својата големина, конструкција, уредите и опремата и другите технички услови утврдени со преглед според одредбите од Законот за утврдувањето на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата на внатрешната пловидба, можат да пловаат во границите на една од следните категории пловидба, и тоа:

- 1) долга пловидба;
- 2) голема крајбрежна пловидба;
- 3) мала крајбрежна пловидба;
- 4) пловидба по југословенското крајбрежно море;
- 5) локална пловидба.

2. Категориите на пловидбата од точката 1 на оваа наредба ја опфаќаат пловидбата во следните граници, и тоа:

1) долга пловидба — пловидбата по сите мориња, како и по водите што се пристапни за мориња;

2) голема крајбрежна пловидба — пловидбата по морињата што се наоѓаат помеѓу Гибралтарскиот и Баб-елМанделскиот теснец, и тоа помеѓу меридијанот кој минува по луцата Тангер и луцата Аден, вклучувајќи Црно Море, Азовско Море, и водите што се влеваат во тие мориња;

3) мала крајбрежна пловидба — фловидбата по Јадранско Море, делум по Јонско Море и по водите што се влеваат во тие мориња, и тоа: кон запад до 'ртот Санта Марија ди Леука, а кон исток до 'ртот Катаколо вклучувајќи ја и луцата Катаколо, Јонските острови и заливите: Патраски, Коринтски, со каналот и Атинскиот до линијата што ги соединува 'ртовите Колона и Скили;

4) пловидба по Југословенското крајбрежно море — пловидбата по крајбрежното море на Југо-

славија (внатрешни морски води и територијално море);

5) локална пловидба — пловидбата по морското подрачје на определена лука, по друго определено подрачје на југословенските внатрешни морски води и по определено подрачје на територијалното море што се простира покрај брегот на други држави што на море имаат заедничка граница со Југославија.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1738/65—8
13 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. р.

677.

Врз основа на членот 42 став 1 од Законот за запишување на поморските бродови и чамци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува

УПАТСТВО ЗА ОБРАСЦИТЕ НА УПИСНИКОТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОВОИ И ДРУГИТЕ ИСПРАВИ И ПОМОШНИ КНИГИ ШТО СЕ ВОДАТ КОН УПИСНИЦИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОВОИ

1. Уписниците на поморските бродови, уписниот лист и привремениот пловидбен лист се водат на обрасците што се печатат кон ова упатство и негов се составен дел.

2. Главната книга на уписникот на поморските бродови се води одвоено за уписникот на трговските бродови, уписникот на рибарските бродови, уписникот на бродовите за управни цели и уписникот на бродовите во градба.

Главната книга на уписникот на поморските бродови се состои од една или повеќе тетратки што се означуваат со текушти римски броеви, а секоја тетратка содржи определен број влошки. Бројот на влошките и страните го определува лучката капетанија кај која се води определениот уписник на поморските бродови.

Во секоја тетратка на главната книга влошките и страниците мораат да бидат нумерирани со редни броеви. Секоја тетратка мора да биде цврсто поврзана и прошиена и мора да содржи потврда од лучката капетанија со назначување на називот на главната книга, текуштиот број на тетратката и бројот на влошките и страниците.

Образецот на влошката на главната книга на уписникот на бродовите за управни цели не содржи товарен лист.

Влошката на главната книга на уписникот на поморските бродови се води на образецот бр. 1.

3. За секој брод се води збирка на исправите на образецот бр. 2.

4. Уписниот лист се води на образецот бр. 3, а привремениот пловидбен лист — на образецот бр. 4.

5. За сите уписници на поморските бродови што се водат кај еден орган на управата надлежен за запишување на поморските бродови се водат помошни книги, и тоа:

1) дневник на уписниците на бродовите — на образецот бр. 5;

2) именик на бродовите — на образецот бр. 6;

3) именик на лицата за кои во главната книга е запишано некое право или евидентиран некој факт — на образецот бр. 7.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1739/65—8
13 јули 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Миљан Неорички, с. р.

Страна _____

(четврта, петта и шеста страна)

Б. СОПСТВЕНИЧКИ ЛИСТ

Реден број	ЗАПИШУВАЊА	Делови на бродот
---------------	------------	---------------------

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Страна _____

(седма и осма страна)

Ц. ТОВАРЕН ЛИСТ

Реден број	ЗАПИШУВАЊА	Износ
---------------	------------	-------

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Образец бр. 2

(формат: 35,3 x 22,5 cm)

ЗБИРКА НА ИСПРАВИТЕ

Уписник: _____ Деловен број _____

Број на влошката: _____

Име или ознака на бродот: _____

ПОПИС НА СПИСИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВО
ОВАА ЗБИРКА НА ИСПРАВИТЕ

(прва страна на жориците)

Образец бр. 3

(формат: 300 x 210 mm)
(во платнено поврзување)

ГРБ НА СФРЈ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

УПИСЕН ЛИСТ

Име или ознака на бродот _____

Лука на запишувањето _____

(прва внатрешна страна)

ГРБ НА СФРЈ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Лучка капетанија во _____

ДУБ број: _____

УПИСЕН ЛИСТ

За _____
(вид, име или ознака на бродот)лука на запишувањето: _____ од регистер-
ски тони бруто: _____ нето _____,
со повикувачки знак: _____ кој врз основа
на Законот за запишување на поморските бродови
и чамци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65) е за-
пишан во влошката број: _____ на главната
книга на уписникот _____Има право и должност да го вее знамето на тргов-
ската морнарица и на бродарството на внатрешната
пловидба на Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија и да плови во границите: _____

Во _____, на _____ 19—

М.П.

Лучки капетан,

(втора внатрешна страна)

А. ОПИСЕН ЛИСТ

Реден број	ОПИС НА БРОДОТ	Промени (број и датум на решението)
---------------	----------------	---

I Вид на бродот: _____

II Број: палуби _____ јарболи _____
ојаци _____

III Материјал на градбата: _____

IV Димензии Должина над
на бродот вкупно _____ метра
Најголема широ-
чина _____ метра
Височина на сре-
дината на бродот
_____ метраV Подвижна Вид, систем и си-
сила ла на погонот _____
Вид на погонско-
то гориво _____
Број и вид на
котлите _____VI Место на градбата, бродогра-
дилиште и година на градбата _____VII Газење на летната линија на
крцањето _____ dm _____
стои _____VIII Надвоје на летната линија на
крцањето _____ cm = _____
палци _____IX Најголема брзина на бродот:
празен _____ N/m на час, на-
крцан _____ N/m на час _____X Носивост на летната линија на
крцањето: _____ тони _____

(трета внатрешна страна)

А. ОПИСЕН ЛИСТ

Реден број	ОПИС НА БРОДОТ	Промени (број и датум на решението)
XI Дозволен број патници:		
I класа ————— туристичка		
класа ————— вкупно —————		
XII Намена на бродот: —————		
XIII Тип на бродот: —————		
XIV Податоци за поранешното запишување: —————		
(име, лука на запишувањето и државна припадност на бродот)		
XV Датум на запишувањето: —————		
XVI Други податоци: —————		
—————		
—————		
—————		
—————		
—————		

(четврта внатрешна страна)

Најмал број на посадата потребен за сигурност на пловидбата на бродот (освен заповедникот)	ПРОМЕНИ				Број и датум на решението
	I	II	III	IV	
I Служба на палубата:					I промена:
офицери					
кормилари					
морнари					
II Служба на машините:					II промена:
офицери					
огнари-подмачкувачи					
.					
III Служба на врски:					III промена:
Радио-телеграфисти					
радиофонисти					
.					
IV Општа служба:					IV промена:
готвачи					
.					
.					
Друг персонал					
.					
ВКУПНО:					

(петта внатрешна страна)

ЗАВЕЛЕШКИ НА РЕШЕНИЕТО НА ОРГАНОТ НА УПРАВАТА

(шеста, седма, осма и деветта внатрешна страна)

Б. СОПСТВЕНИЧКИ ЛИСТ

Реден број	ЗАПИШУВАЊЕ	Делови на бродот

(десетта, единаесетта и дванаесетта внатрешна страна)

Ц. ТОВАРЕН ЛИСТ

Реден број	ЗАПИШУВАЊЕ	Износ

Образец бр. 4

(формат: 300 x 210 mm)

(назив на дипломатското или конзуларното претставништво на Југославија)

Број —————

ПРИВРЕМЕН ПЛОВИДБЕН ЛИСТ

за брод ————— од луката на запишувањето —————

(вид, име или ознака на бродот)

(порано: име на бродот ————— лука на запишувањето (припадност) ————— државна припадност —————) од BRT —————

NRT ————— со повикувачки знак

изработен

во ————— на

набавен

19 —————

Носител на правото на користење односно сопственик на бродот —————

Бродот има право и должност да го вее знамето на трговската морнарица и на бродарството на внатрешната пловидба на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Овој привремен пловидбен лист се издава врз основа на членот 8 од Законот за исправите и книгите на поморските бродови и на пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64), а важи до ————— 19 —————

М.П.

(прва страна на кориците)

ДНЕВНИК НА УПИСНИЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ

Образец бр. 5

(формат: 297 x 210 mm)

(во цврст повез)

(прва внатрешна страна)

Лучка жапетанија во _____

ДНЕВНИК НА УПИСНИЦИТЕ НА БРОДОВИТЕ

Овој дневник содржи () страни

M. II.

Лучки капетан,

(втора вътрешна страна)

[illegible]

(трета. вътрешна - страна)

[illegible]

(прва страна на кориците)

Образец бр. 6

(формат: 297 x 210 mm)

(во цврст повез)

ИМЕНИК НА БРОДОВИТЕ

(прва внатрешна страна)

Лучка капетанија во _____

ИМЕНИК НА БРОДОВИТЕ

(втора вътрешна страна)

[illegible]

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Э
Ю
Я

(прва страна на кориците)

Образец бр. 7
(формат: 297 x 210 mm)
(во цврст повез)

ИМЕНИК НА ЛИЦАТА
ЗА КОИ Е ВО ГЛАВНАТА КНИГА ЗАПИШАНО
НЕКОЕ ПРАВО ИЛИ ЕВИДЕНТИРАН НЕКОЈ
ФАКТ

(прва внатрешна страна)

Лучка капетанија во _____

ИМЕНИК НА ЛИЦАТА
ЗА КОИ Е ВО ГЛАВНАТА КНИГА ЗАПИШАНО
НЕКОЕ ПРАВО ИЛИ ЕВИДЕНТИРАН НЕКОЈ
ФАКТ

(втора внатрешна страна)

Носител на правото на користење односно сопственик на бродот или друго лице на кое се однесува запишувањето (назив и седиште односно име и презиме и живееалитетите)	Назив на уписникот и број на вложката во која е извршено запишувањето на некое право или евидентиран некој факт	Право на користење на брод во општествена сопственост односно право на сопственост		Друго иницијално право односно факт
				А
				Б
				В
				Г
				Д
				Е
				Ж
				З
				И
				Ј
				К
				Л
				М
				Н
				О
				П
				Р
				С
				Ш
				Т
				У
				В
				З
				Ж

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за сојузниот данок на промет, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА
ПРОМЕТ

1. Називот на Законот треба да гласи:
„Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет“.
2. Во членот 8 на крајот на точката 6 треба да се додадат испуштените зборови: „како и на огревно дрво“.
3. Во тар. бр. 10 треба да се додаде со пропуст изоставената забелешка 5, која гласи:
„5. Даночен обврзник е производителот односно продавачот на големо што им продава течни горива и мазива на продавачите на мало или на крајните потрошувачи.“
4. Во тар. бр. 20 во забелешката 2 ставот 2 треба да гласи:
„По мениците издадени во странство а плативи во Југославија даночен обврзник е меничниот доверител, а данок се плаќа при окуплот на меницата од влостетат до истин б-к-к“
- Во забелешката 3 на место бројот: „4“ треба да стои бројот: „2“.
- Од законодавно-правната комисија на Сојузната окупштина, Белград, 27 јули 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување разликата во цените, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ
НА ЦЕНИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ

- Во членот 4 точка 10 по зборот: „трикотажа“ треба да се стави запирка и да се додаде изоставениот збор: „теписи“.
- Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 јули 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за формирање на продажните цени за одделни производи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА
НА НАРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

- Во точката 1 под 10 одредбата под б) на крајот на наменувањето треба да се стави запирка и да се додадат зборовите: „обичен кован прачкавест челик“.
- Во точката 1 под 19 одредбата под а) во наменувањето наместо зборовите: „високо проводен“ треба да стои зборот: „катоцен“.
- Во точката 1 под 76 во наменувањето наместо: „режани прагови“ треба да стои: „режани и делкани прагови“.
- На почетокот на ставот што започнува со зборовите: „Во рамките на нивото на цените од членот 3 од Уредбата“ треба да се стави бројот: „2“.
- Од Сојузниот завод за цени, Белград, 29 јули 1965 го. ин .

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧИЛЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЧИЛЕ

I

Се отповикува

Бранко Караѓоле од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Чиле.

II

Се назначува Мориц Романо, досегашен секретар за трговија на Социјалистичка Република Македонија за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Чиле.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 11

23 јули 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 54 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА

За помошник претседател на Сојузната комисија за нуклеарна енергија се назначува Салом Шуица, досегашен секретар на таа Комисија.

Б. бр. 167

8 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈ

За директор на Управата за радио-сообраќај се назначува Максо Дакиќ, досегашен главен инспектор во Сојузниот сообраќаен инспекторат.

Б. бр. 172

21 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За помошник секретар во Сојузниот извршен совет се назначува Нисим Крнфино, шеф на кабинетот на потпретседател на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 173

21 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 54 од Законот за јавната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА

1. За членови на Сојузната комисија за нуклеарна енергија се назначуваат:

1) др Славко Башчовандијев, доцент на Природно-математичкиот факултет во Скопје;

2) Зденко Диздар, научен соработник на Институтот „Борис Кидрич“ во Винча;

3) Винко Хафнер, заменик сојузен секретар за индустрија и трговија;

4) др Ксенофонт Илаковац, вонреден професор на Природно математичкиот факултет и надворешен соработник на Институтот „Руѓер Бошковиќ“ во Загреб;

5) др Душан Каназир, редовен професор на Универзитетот во Белград;

6) Кемо Капетановиќ, директор на Институтот за металургија во Зеница;

7) Радивоје Марковиќ, генерален директор на Заедницата на Југословенското електростопанство;

8) др Антон Мољк, редовен професор на Универзитетот во Љубљана;

9) Славко Паплер, директор на Геолошкиот завод на СР Словенија;

10) др Драгослав Поповиќ, редовен професор на Универзитетот во Белград;

11) дипл. хем. Јоже Сливник, научен соработник на Институтот „Јожеф Штефан“ во Љубљана;

12) Салом Шуица, помошник претседател на Сојузната комисија за нуклеарна енергија;

13) Златко Винклер, редовен професор на Машинскиот факултет во Ријека.

2. Досегашните членови на Сојузната комисија за нуклеарна енергија, што не се назначени со ова решение, се разрешуваат од своите функции во Сојузната комисија за нуклеарна енергија.

В. бр. 168

8 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за основање Совет за Меѓународната изложба во Монреал во 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА ВО МОНТРЕАЛ ВО 1967 ГОДИНА

За претседател и членови на Советот за Меѓународната изложба во Монреал во 1967 година се именуваат:

за претседател:

1) Густав Влахов, сојузен секретар за информации;

за членови:

2) Иван Бачун, генерален директор на Загребскиот велесаем;

3) Влајко Брковиќ, директор на Валачницата на бакар „Севојно“;

4) Димче Беловски, досегашен амбасадор на СФРЈ во Канада;

5) Бранко Думаниќ, помошник секретар за сојузен буџет и општи работи;

6) Александар Ѓорѓевиќ, директор на Заводот за урбанизам Белград;

7) Чедомир Џомба, директор на Заводот за стопанска пропаганда со странство;

8) Раде Кушиќ, директор на претпријатието „Југоекспорт“ и претседател на Секцијата за соработка со САД и Канада на Сојузната стопанска комора;

9) Данило Кнежевиќ, член на Претседателството на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија;

10) Бранко Павиќ, помошник претседател на Советот за прашањата на иселениците;

11) Миле Перковиќ, директор на Извозното претпријатие „Шипад“ — Сараево;

12) Миодраг Протиќ, директор на Модерната галерија во Белград;

13) др Саша Рајхер, директор на Одделението за финални производи „Словенија-Лес“ — Љубљана;

14) Јаша Рајтер, генерален директор на Белградскиот саем;

15) Владимир Саичиќ, генерален комесар на Генералниот комесаријат на Југославенската секција за Меѓународната изложба во Монреал во 1967 година;

16) Мирко Сарделиќ, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за информации;

17) Борис Шнудерл, потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;

18) Душан Вејновиќ, помошник претседател на Комисијата за културни врски со странство;

19) Јоже Закоњшек, директор во Сојузниот завод за стопанско планирање.

В. бр. 169

21 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 49 од Законот за сојузната управа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. За претседател и членови на Комисијата за соработка со меѓународните здравствени организации се назначуваат:

за претседател:

1) др Херберт Краус, директор на Сојузниот завод за здравствена заштита;

за членови:

2) проф. др Зора Благовоевиќ, генерален секретар на Сојузот на фармацевтските друштва на СФРЈ;

3) Јокаш Брајовиќ, началник на Одделението за меѓународни врски на Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика;

4) Доц. др Саша Цвахте, директор на Заводот за здравствена заштита на СР Словенија — Љубљана;

5) проф. др Радомир Гериќ, главен сојузен санитарен инспектор;

6) проф. др Ернест Грин, директор на Институтот за дерматовенерологија во Сараево;

7) проф. др Димитар Хрисохо, професор на Медицинскиот факултет во Скопје;

8) др Ѓорѓе Јаковљевиќ, помошник секретар за здравство и социјална политика на СР Србија;

9) др Светомир Јауковиќ, помошник сојузен секретар за здравство и социјална политика;

10) Славко Јефтиќ, секретар на Сојузот на стручните друштва на медицинските работници на СФРЈ;

11) Милена Кандијаш, II секретар во Државниот секретаријат за надворшни работи;

12) др Бранко Почек, директор на Заводот за белодробна туберкулоза — Брезовик — СР Црна Гора;

13) Иванка Рајковиќ, секретар на Сојузот на друштвата на медицинските сестри на Југославија;

14) др Гојко Сокиќ, доцент на Стоматолошкиот факултет — Белград;

15) др Богдан Срдар, републички секретар за здравство и социјална политика на СР Хрватска;

16) проф. др Иван Станковиќ, генерален секретар на Сојузот на лекарските друштва на СФРЈ;

17) доц. др Марко Шариќ, директор на Институтот за медицински истражувања на Југославенската академија на знаноста и уметностите во Загреб и доцент на Медицинскиот факултет во Загреб.

2. Досегашните членови на Комисијата за соработка со меѓународните здравствени организации, што не се назначени со ова решение, се разрешуваат од своите функции во Комисијата за соработка со меѓународните здравствени организации.

Б. бр. 170

21 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 16 од Основниот закон за хидрометеоролошката служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. За претседател на советот на Сојузниот хидрометеоролошки завод се именува:

Димитрие Марјановиќ, началник на хидротехничкото одделение на Институтот за водостопанство „Јарослав Черни“ во Белград.

2. Во советот на Сојузниот хидрометеоролошки завод делегираат претставници:

- 1) Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 2) Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство;
- 3) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски;
- 4) Сојузната стопанска комора;
- 5) Југословенската заедница на електростопанството;

6) Природно-математичкиот факултет во Белград — Метеоролошка катедра;

7) Метеоролошкиот завод на Земјоделскиот факултет во Белград.

3. Во советот на Сојузниот хидрометеоролошки завод органите и организациите од точката 2 на ова решение делегираат по еден претставник.

Б. бр. 171

21 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на членот 80 од Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНИ И СТАНБЕНИ РАБОТИ

За членови на Конкурсната комисија за избор на директор на Сојузниот завод за урбанизам и комунални и станбени работи се именуваат:

1. Божидар Поповиќ, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика;

2. Душан Стефановиќ, виш предавач на Економскиот факултет во Белград.

Б. бр. 175

21 јули 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ РЕПУБЛИКА

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 8 од 4 март 1965 година објавува:

Закон за престанок на важноста на Законот за Фондот за спречување и искоренување на детската парализа (полиомиелитис);

Закон за измени и дополненија на Законот за основање Фонд за НР Словенија за школство;

Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот Борис Кидрич;

Закон за измени и дополненија на Законот за Препшеровиот фонд;

Закон за измени и дополненија на Законот за фондот на НР Словенија за унапредување на културните дејности;

Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот на СР Словенија за унапредување на издавачката, новинската, книжарската и печатарската дејност;

Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот на НР Словенија за унапредување на производството и прикажувањето на филмови;

Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот на НР Словенија за унапредување на земјоделството;

Закон за Друшкиот фонд на СР Словенија;

Закон за измени и дополненија на Законот за Водниот фонд на СР Словенија;

Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот на НР Словенија за нестопански инвестиции;

Биланс на приходите и на општиот распоред на приходите на Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 1965 година;

Упатство за престанок на важноста на Упатството за склучување договори за здравствени услуги на осигурените лица во 1963 година;

Решение за именување стручњаци што можат да се одредуваат за овластени инспектори за здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал за 1965 година.

Актите на Уставниот суд на СРС, и тоа:

Решение за укинување некои одредби од Заклучокот на Собранието на комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците на општината Љубљана—Центар за определување на гранките и за височината на додајниот придонес што го плаќаат работните организации за здравствено осигурување, од 28 април 1964 година;

Општи акти на самоуправните организации, и тоа:

Заклучок за височината на додатокот за помош и нега на инвалиди на трудот;

Заклучок за височината на заштитниот додаток на уживателите на инвалидска пензија;

Заклучок за височината на паушалниот надоместок за инвалиди на трудот кој се наоѓа на професионална рехабилитација надвор од местото на своето постојано живеалиште;

Заклучок за завршните сметки на фондовите на инвалидското осигурување, пензиското осигурување, додатокот на деца и задолжителното здравствено реосигурување за 1964 година;

Заклучок за распоредување на вишоците на приходите над расходите, настанати во 1964 година по одделни гранки на осигурувањето;

Исправка на Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборите на одборници на општинските и околиските собранија.

СОДРЖИНА:

	Страна
651. Уредба за дополненија на Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените	1421
652. Правилник за користењето на рентген-апаратите и за мерките за заштита од рентгенски зраци	1421
653. Правилник за измени на Правилникот за општите минимални технички услови, уредите и опремата на деловните простори на трговските претпријатија, трговските дуќани и трговските деловни единици	1427
654. Правилник за измени на Правилникот за посебните минимални технички услови, уредите и опремата на деловните простори на претпријатијата за промет на отпадаци и нивните деловни единици	1427
655. Правилник за измени на Правилникот за условите и начинот на работењето на откупните станици	1427
656. Правилник за утврдувањето на вредноста на шумите	1427
657. Правилник за постапката со предметите и производите одземени според членот 52 од Основниот закон за виното	1428
658. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за прометот на вино, шира и комињак, за заштита на потеклото на прочуените вина и за овластувањата на службениците што вршат винарска инспекција	1429
659. Правилник за престанок на важењето на Правилникот за составот и работата на стручниот одбор за оценување на виното	1430
660. Правилник за основите за составување на знаците на идентификацијата на радио-станциите	1430
661. Правилник за определување на имињата и ознаките на поморските бродови и чамци и на знаците за распознавање на поморските бродови	1432
662. Наредба за училишните и културно-просветните објекти при чие финансирање не се издвојуваат средства на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство	1434
663. Наредба за дополненија на Наредбата за уплата на приходите на општествено-политичките заедници	1434
664. Наредба за измена и дополненије на Наредбата за определување на посебните услови за купување на производи на експлоатацијата на шуми од индивидуални производители	1435
665. Наредба за измени на Наредбата за основувањето, организацијата и работењето на пазариштата на големо	1435
666. Наредба за измени на Наредбата за купување некои производи преку собирачи и откупвачи	1436
667. Наредба за измена на Наредбата за определување на посебните услови под кои индивидуалните производители можат да им продаваат алкохолни пијачки на индивидуалните потрошувачи	1436
668. Наредба за измени на Наредбата за купувањето на селскостопански производи за потребите на членовите на земјоделските задруги и деловните сојузи и за потребите на преработката во тие организации	1436
669. Наредба за измени на Наредбата за определување на условите за купување и продажба на земјоделски производи на пазари	1436
670. Наредба за измени на Наредбата за определување на трговските претпријатија што без посебно одобрение можат да се занимаваат со промет на селскостопански производи на големо	1437
671. Наредба за измени на Наредбата за определување на трговските претпријатија што можат да се занимаваат со промет на големо на хмел	1437
672. Наредба за начинот и постапката за остварување регрес за производството на феролегури, карбиди и абразиви во 1965 година	1437
673. Наредба за измени на Наредбата за определување на трговските претпријатија што можат да се занимаваат со промет на големо на зеленчук, овошје, живина и јајца	1438
674. Наредба за начинот, постапката и условите за остварување на регресот за покривање на зголемените трошоци на поморскиот превоз на јаглен за коксирање то 1965 година	1438
675. Наредба за надлежноста на определените лучки капетани за запишување на поморските бродови	1438
676. Наредба за категориите на пловидбата на поморските бродови	1439
677. Упатство за обрасците на уписникот на поморските бродови и другите исправи и помошни книги што се водат кон уписниците на поморските бродови	1439
Исправка на Законот за сојузниот данок на промет	1444
Исправка на Уредбата за начинот на формирање на цените и за пресметување на разликата во цените	1444
Исправка на Наредбата за формирање на продажните цени за одделни производи	1444

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фак. 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Ѓуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17